

20151784901

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 76 став (3), а во врска со член 10 став 1 точка 14) од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15 и 129/15), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА СОПСТВЕН ПРИХОД НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА КОЈ СЕ ОСТВАРУВА ПО ОСНОВ НА ДАВАЊЕ НА СТРУЧНА ПОМОШ ЗА ПРИМЕНА НА ЦАРИНСКИТЕ ПРОПИСИ ПРЕКУ ОРГАНИЗИРАЊЕ СЕМИНАРИ И ЈАВНИ ТРИБИНИ СО ПРАВО НА НАДОМЕСТ И НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на сопствен приход на Царинската управа кој се остварува по основ на давање на стручна помош за примена на царинските прописи преку организирање семинари и јавни трибини со право на надомест и начинот на распределба.

Член 2

Царинската управа стручната помош за примена на царинските прописи ја дава на правни и физички лица кои имаат потреба од обука на теми поврзани со примена на царинските прописи при што истата ја организира и спроведува самостојно или во соработка со надворешни институции.

Член 3

Висината на надоместокот за давање стручна помош за примена на царинските прописи, кога Царинската управа самостојно ја организира и спроведува стручната помош изнесува:

- за стручна помош во траење помалку од 3 часа – не се наплатува надоместок,
- за стручна помош во траење од 3 до 5 часа – 2.000,00 денари по учесник,
- за стручна помош во траење од 6 до 8 часа – 3.000,00 денари по учесник,
- за стручна помош во траење од 9 до 16 часа – 5.000,00 денари по учесник,
- за стручна помош во траење од 17 до 24 часа – 7.000,00 денари по учесник и
- за стручна помош во траење над 24 часа – 10.000,00 денари по учесник.

Член 4

Висината на надоместокот за давање стручна помош за примена на царинските прописи, кога Царинската управа ја организира и спроведува во соработка со надворешни институции изнесува 1.000,00 денари за работен час по вработен во Царинската управа кој е вклучен во давањето стручна помош.

Член 5

Уплатените средства за стручната помош од членовите 3 и 4 на овој правилник се распоредуваат на следниот начин:

- 30 % за ангажман на предавачите,
- 30 % за развој на обуките и вработените,
- 20 % за трошоци и опрема и
- 20% за останати трошоци.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за висината на сопствен приход на Царинската управа кој се остварува по основ на давање на стручна помош за примена на царинските прописи преку организирање семинари и јавни трибини со право на надомест („Службен весник на Република Македонија" број 28/15).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-6076/8
8 октомври 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.